

20110521428

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.4.2011 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

1. Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2011 и бр.42/2011) во член 2 ставот 1 во продолжение се дополнува со нова реченица која гласи: „Минималните критериуми за директни плаќања по подмерките опишани во ставовите (2), (3), (4) и (5) од оваа уредба се намалуваат за 50% доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности на производство.“

2. Во член 2 став 2 во точката 4) алинеја 3 по зборот „лубеница“ буквата „и“ се заменува со запирка и по зборот „диња“ се додаваат зборовите „тиквички и тикви“.

3. Во точката 8) алинеја 4 зборовите „од 400 до 799 садници“ се заменуваат со зборовите „од 400 до 999 садници“ и зборовите „од 800 до 1000 садници“ се заменуваат со зборовите „над 999 садници“.

4. Во точката 10) во алинеја 4 по зборот „јаткасти“ се додаваат зборовите „(освен костени)“, по зборот „видови“ се додаваат зборовите „со исклучок на ореви за кои висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 ден/ха“ и по зборовите „јагодести овошни видови“ се додаваат зборовите „и за костени“. Во алинеја 5 по зборот „прилог“ бројот „4“ се заменува со бројот „3“ и табелата во прилог 3 се заменува со следната нова табела:

реден број	овошен вид	прифатливиот број на садници по хектар е над
1.	јаболка	400
2.	круши	330
3.	дуњи	500
4.	мушмула	550
5.	слива	330
6.	праски	330
7.	кајсија	400
8.	цреши	240
9.	вишна	500
10.	орев	70
11.	бадем	330
12.	лешник	500
13.	питом костен	200
14.	актинидија	550
15.	маслинка	330
16.	калинка	620
17.	јапонско јаболко	330
18.	смоква	500
19.	аронија	1400
20.	боровинка	2200
21.	шип	1660
22.	рибизла	3330
23.	малина	8000
24.	капина	1250
25.	јагода	31000

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2645/1
13 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.